

## РЕФЕРАТ

### ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ПО ГРУПА ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА „ФИЛМСКА И ТВ КАМЕРА“ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЛМСКИ УМЕТНОСТИ ПРИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ЕУРОПА ПРИМА - СКОПЈЕ

Наставно-научниот и уметнички совет на Факултетот за филмски уметности при Интернационалниот универзитет Еуропа Прима - Скопје, на седницата одржана на ден 12.07.2021 година, донесе Одлука со која не избра за членови на Рецензентската комисија за избор на наставник по група предмети од областа **Филмска и ТВ камера** во сите наставно научни звања на Факултетот за филмски уметности.

На конкурсот за избор на наставници во сите наставно-научни звања по група предмети од областа **Филмска и ТВ камера**, објавен во весникот „Нова Македонија“ од 22 јуни 2021 година, се пријави и поднесе документација кандидатот: **м-р Горан Наумовски**. Заблагодарувајќи се на довербата, формираната Рецензентска комисија, во состав:

**Проф. Мишо Нетков,**  
**Проф. Дејан Пројковски,** и  
**Проф. Миле Петковски**

врз основа на увидот во документите, има чест на Наставно-научниот и уметнички совет на Факултетот за филмски уметности при Интернационалниот универзитет Еуропа Прима - Скопје да му го поднесе следниов:

## ИЗВЕШТАЈ

### НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ

## ИЗВЕШТАЈ

Кандидатот м-р Горан Наумовски од последниот избор во наставно-научно звање во 2016 година има остварено значаен и богат професионален ангажман, надоградувајќи го академскиот бекграунг стекнат студии во софиската академија за филм и театар „Крсто Сарафов“ каде открива нови можности за надоградување на својот талент и алатки за продолжување на чувството на творечка

среќа во долготраен процес на постојано созревање. Во овој времески период ги има реализирано следните проекти позначајни филмски проекти:

- 2017 МАЈСТОР ЧИНГО - краток играно-документарен филм
  - Режија: Љубиша Георгиевски / Кинотека на Македонија, Лавиринт продукција, МКРМ
- 2018 ГОТЛИБ - краток анимиран филм
  - Режија: Крсте Господиновски / Узенгија, Агенција за филм на РМ
- 2019 IDENTITY - краток игран филм
- 2019 КЕИФ - МАКЕДОНСКА ЧАЛГИСКА ТРАДИЦИЈА - документарен филм
  - Режија: Блаже Дулев / Award film&video, Агенција за филм на РМ
  - Режија: Ерман Мемеди / FramelN Production, Агенција за филм на РМ
- 2020 НЕСИГУРНА СМРТ - краток игран филм
  - Режија: Петар Џуровски / Лавиринт продукција, Агенција за филм на РМ
- 2022 МРАВКИ - игран филм (во предпродукција)
  - Режија: Марјан Гавриловски / Агенција за филм на РМ

Покрај во филмската област, м-р Горан Наумовски се истакнува и со своите снмателски остварувања во документарната телевизиска продукција:

- 2016 МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРСКАТА ПОЛИТИКА - документарна тв серија / 5 епизоди
  - Режија: Марија Џицева / Award film&video, МРТВ
- 2016 МИХАЈЛО ПУПИН – документарен тв филм
  - Режија: Петар Џуровски / Лавиринт продукција, МРТВ
- 2017 МАКЕДОНИЈА ЗЕМЈА НА ЦРКВИ И МАНАСТИРИ - документарна тв серија / 4 епизоди
  - Режија: Марија Џицева / Award film&video, МРТВ
- 2018 ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕ - документарна тв серија / 6 епизоди
  - Режија: Петар Џуровски / Лавиринт продукција, МРТВ

Педагошкиот творечки сензибилитет кој природно го поседува Горан Наумовски постојано го надградува преку неговиот ангажман како вонреден професор на Катедрата за филмска и тв камера на Интернационалниот универзитетот Еуропа Прима, Скопје, каде од 2009 до 2014 е и декан на Факултетот за сценски дизајн.

Професионалното мајсторство, приземниот и студиозен педагошки пристап и постојаното потврдување и надоградување на знаењето искуствено и низ пракса, успешно ги пренесува на студентите по Филмска и ТВ камера, за што сведочат редица на менторства на завршни испити, како на прв циклус, дипломски, така и на втор циклус, постдипломски, магистерски студии.

## ЗАКЛУЧОК

Врз основа на приложената документација како и преку личниот увид во досегашната плодна и разновидна дејност на кандидатот, Рецензентската комисија констатира дека **м-р Горан Наумовски** со своите творечки и педагошки капацитети, целосно ги исполнува условите за избор во звањето **Редовен професор** по група предмети од областа **Филмска и ТВ камера** на Факултетот за филмски уметности при Интернационалниот универзитет Еуропа Прима – Скопје. Рецензентската комисија овој Извештај и заклучоците во него му ги предлага на наставно научниот совет на Факултетот за филмски уметности.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:

**Проф. Мишо Нетков**

---

**Проф. Дејан Пројковски**

---

**Проф. Миле Петковски**

---

Скопје  
23.08.2021